



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

XX.YY.ZZ.WW.aaa.bb

**ТЕСТ СЦЕНАРИЈА ЗА ВАЛИДАЦИЈА НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ
СИСТЕМИ КОРИСТЕНИ ОД ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ ЗА
ПОВРЗУВЊЕ СО НКТС ПРЕКУ ВЕБ СЕРВИСИ**

Март 2015



I. Тестна околина

1. Тестната околина на НКТС системот е наменета за извршување на тест сценарија со тестни податоци, со цел да се провери одредена функционалност. Истата е достапна и до надворешните корисници, односно економските оператори, кои можат да се поврзат и да извршуваат одредени тестови директно во апликацијата или пак преку веб сервиси.

Ликновите до тестната околина се:

- за DTI: <http://146.255.89.62:8787/apex/f?p=110009>
- за EDI: http://146.255.89.62:9797/IC_NCTSMK_WSNEW/services/CommWS

Начинот на користење на Модулот за економски оператори е опишан во документот „Корисничко упатство за НКТС –економски оператори“.

Техничката спецификација за поврзување на апликацијата на економските оператори со НКТС системот е дадена во документот "НКТС спецификација за економски оператори“.

2. Пред извршување на сценаријата кои се наменети за тестирање на апликацијата на економскиот оператор и нејзиното поврзување со НКТС системот, се доделуваат тестно корисничко име на застапник, како и тестна гаранција на тестен главен обврзник, кој најчесто е компанијата која се тестира. Исто така се доделуваат и тестни одобрени локации за работа како овластен испраќач и овластен примач.
Обврска на економскиот оператор е да достави валиден дигитален сертификат кој ќе биде поврзан со тестното корисничко име на застапникот.
3. Тестирањето има за цел да ги провери сите пораки кои се разменуваат преку т.н. Надворешен домен односно пораките кои се разменуваат меѓу НКТС системот и апликацијата на економските оператори. За размена на овие пораки се користат веб сервиси чии, функции се дефинирани во документот "НКТС спецификација за економски оператори“.
Пораки кои се разменуваат меѓу економските оператори и НКТС ситемот се следните: IE015, IE028, IE029, IE014, IE009, IE007, IE008, IE043, IE044, IE058, IE025, IE045, IE055, IE906, IE013, IE004, IE005, IE016, IE060, IE140, IE141, IE035.



II. Сценарија за размена на електронски пораки

4. Сценаријата кои треба да бидат извршени при тестирање на апликација на економски оператор се групирани според улогата која ја има економскиот оператор.

Следи детален опис на сценаријата од точка 4:

1. Редовна постапка на поаѓање

1.1. Сценарио 1 – пуштање на декларација во транзитна постапка без вршење на контрола, ослободување на одредиште

Опис	Испраќање на декларација во редовна постапка, успешно добивање на MRN број, без контрола од страна на појдовната испостава, пуштање во транзитна постапка, обработка на одредиште и завршување на постапката.
Предуслови	Креирано тествно корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат и тествна гаранција со соодветен пин код.
Чекори кои треба да се извршат	<ol style="list-style-type: none">ЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално потпишана со тествниот дигитален сертификат.ЕО: Добива порака IE928.НКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Поднесена“ и рачно ја прифаќа.ЕО: Добива порака IE028 со соодветен MRN број.НКТС: Извршува одлука за контрола и одлучува дека нема да врши контрола над стоката, го ослободува движењето во транзитна постапка.ЕО: Добива порака IE029 дека движењето е ослободено од страна на појдовната испостава.НКТС: На одредишната испостава се извршуваат сите формалности и се раздолжува движењето.ЕО: Добива порака IE045 за успешно раздолжување на движењето на одредиште (Со ова се ослободува и задолжениот износ на гаранцијата).
Резултат	Декларацијата е во статус „Танзитот е раздолжен“, истиот или сличен статус го има и економскиот оператор. Ова е последен статус на декларацијата.

1.2. Сценарио 2 - пуштање на декларација во транзитна постапка со вршење на контрола, добивање на задоволителни резултати од контрола, ослободување на движењето на одредиште



Опис	Испраќање на декларација во редовна постапка, успешно добивање на МРН број, одлика за контрола од страна на појдовната испостава, добивање на позитивни резултати, пуштање во транзитна постапка, обработка на одредиште и завршување на постапката.
Предуслови	Креирано тествно корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат и тествна гаранција со соодветен пин код.
Чекори кои треба да се извршат	<ol style="list-style-type: none">1. ЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално потпишана со тествниот дигитален сертификат.2. ЕО: Добива порака IE928.3. НКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Поднесена“ и рачно ја прифаќа.4. ЕО: Добива порака IE028 со соодветен МРН број.5. НКТС: Извршува одлука за контрола и одлучува дека ќе врши контрола над стоката, статусот на декларацијата е „Постапка за контрола“.6. ЕО: Добива порака IE060 дека ќе се врши контрола на стоката од страна на царина.7. НКТС: По извршената контрола, со позитивни резултати, го ослободува движењето во транзитна постапка.8. ЕО: Добива порака IE029 дека движењето е ослободено од страна на појдовната испостава.9. НКТС: На одредишната испостава се извршуваат сите формалности и се раздолжува движењето.10. ЕО: Добива порака IE045 за успешно раздолжување на движењето на одредиште (Со ова се ослободува и задолжениот износ на гаранцијата).
Резултат	Декларацијата е во статус „Танзитот е раздолжен“, истиот или сличен статус го има и економскиот оператор. Ова е последен статус на декларацијата.

1.3. Сценарио 3 - пуштање на декларација во транзитна постапка, ослободување на движењето по добивање на известување за разрешување на разлики на одредиште

Опис	Испраќање на декларација во редовна постапка, успешно добивање на МРН број, без контрола од страна на појдовната испостава, пуштање во транзитна постапка, обработка на одредиште, појава на разлики при извршувањето на контролата, разрешување на разликите и завршување на постапката.
Предуслови	Креирано тествно корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат и тествна гаранција со соодветен пин код.
Чекори кои треба да се извршат	<ol style="list-style-type: none">1. ЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално потпишана со тествниот дигитален сертификат.2. ЕО: Добива порака IE928.3. НКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Поднесена“ и рачно ја



	<p>прифаќа.</p> <ol style="list-style-type: none">4. ЕО: Добива порака IE028 со соодветен MRN број.5. НКТС: Извршува одлука за контрола и одлучува дека ќе врши контрола над стоката, статусот на декларацијата е „Постапка за контрола“6. ЕО: Добива порака IE060 дека ќе се врши контрола на стоката од страна на царина.7. НКТС: По извршената контрола, со позитивни резултати, го ослободува движењето во транзитна постапка.8. ЕО: Добива порака IE029 дека движењето е ослободено од страна на појдовната испостава.9. НКТС: На одредишната испостава се извршува контрола на движењето при што се пронајдени мали разлики, статусот на декларацијата е „Движење во разрешување“.10. ЕО: Добива порака IE019 со информации за пронајдени разлики.11. НКТС: Се разрешуваат разликите, позитивно.12. ЕО: Добива порака IE045 за успешно раздолжување на движењето на одредиште (Со ова се ослободува и задолжениот износ на гаранцијата).
Резултат	Декларацијата е во статус „Танзитот е раздолжен“, истиот или сличен статус го има и економскиот оператор. Ова е последен статус на декларацијата.

1.4. Сценарио 4 - Добивање на незадоволителни резултати од контрола, неослободување на стоката во транзитна постапка

Опис	Испраќање на декларација во редовна постапка, успешно добивање на MRN број, одлука за контрола од страна на појдовната испостава, добивање на негативни резултати и неослободување на декларацијата во транзитна постапка.
Предуслови	Креирано тество корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат и тества гаранција со соодветен пин код.
Чекори кои треба да се извршат	<ol style="list-style-type: none">1. ЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално потпишана со тествиот дигитален сертификат.2. ЕО: Добива порака IE928.3. НКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Поднесена“ и рачно ја прифаќа.4. ЕО: Добива порака IE028 со соодветен MRN број.5. НКТС: Извршува одлука за контрола и одлучува дека ќе врши контрола над стоката, статусот на декларацијата е „Постапка за контрола“.6. ЕО: Добива порака IE060 дека ќе се врши контрола на стоката од страна на царина.7. НКТС: По извршената контрола, со негативни резултати, не го ослободува движењето во транзитна постапка.



	8. ЕО: Добива порака IE051 дека движењето не е ослободено од страна на појдовната испостава.
Резултат	Декларацијата е во статус „Не е ослободено за транзит“, истиот или сличен статус го има и економскиот оператор.

1.5. Сценарио 5 – Поднесување на измена на декларација, прифаќање на измената

Опис	Испраќање на декларација во редовна постапка, успешно добивање на МРН број, поднесување на измена на декларација, прифаќање на измената на декларацијата.
Предуслови	Креирано тествно корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат и тествна гаранција со соодветен пин код.
Чекори кои треба да се извршат	<ol style="list-style-type: none">1. ЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално потпишана со тествниот дигитален сертификат.2. ЕО: Добива порака IE928.3. НКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Поднесена“ и рачно ја прифаќа.4. ЕО: Добива порака IE028 со соодветен МРН број.5. ЕО: Испраќа технички исправна порака IE013 за измена на декларација. Измената се прави во едно од дозволените полиња за промена, на пример: Рубрика 18, промена на регистарски број на камион.6. ЕО: Добива порака IE004 дека измената е прифатена.
Резултат	Декларацијата е во статус „Прифатено“, појдовната испостава ја гледа новата вредност во Рубрика 18.
Напомена	Доколку економскиот оператор поднесе порака IE013 која е технички правилна, но извршил промена на поле на кое не е дозволено да се врши промена тогаш тој ќе добие порака IE004 за прифаќање но промените нема да бидат видливи кај појдовната испостава.

1.6. Сценарио 6 – Поднесување на измена на декларација, одбивање на измената

Опис	Испраќање на декларација во редовна постапка, успешно добивање на МРН број, поднесување на измена на декларација, одбивање на измената на декларацијата.
Предуслови	Креирано тествно корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат и тествна гаранција со соодветен пин код.
Чекори кои треба да се извршат	<ol style="list-style-type: none">1. ЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално потпишана со тествниот дигитален сертификат.2. ЕО: Добива порака IE928.3. НКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Поднесена“ и рачно ја прифаќа.4. ЕО: Добива порака IE028 со соодветен МРН број.5. ЕО: Испраќа технички неисправна порака IE013 за измена на



	декларација. 6. ЕО: Добива порака IE005 дека измената не е прифатена.
Резултат	Декларацијата е во статус „Прифатено“, појдовната испостава не ја гледа новата вредност.

1.7. Сценарио 7 – Поднесување на декларација, невалидна гаранција, поднесување на измена на гаранција

Опис	Испраќање на декларација во редовна постапка, успешно добивање на МРН број, невалидна гаранција, поднесување на измена на податоците за гаранцијата.
Предуслови	Креирано тество корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат и тества гаранција со соодветен пин код.
Чекори кои треба да се извршат	<ol style="list-style-type: none">1. ЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна, но со неправилни податоци за гаранција и дигитално потпишана со тествиот дигитален сертификат.2. ЕО: Добива порака IE928.3. НКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Поднесена“ и рачно ја прифаќа.4. ЕО: Добива порака IE028 со соодветен МРН број.5. НКТС: При извршување на формалностите на појдовната испостава се заклучува дека податоците за гаранцијата се невалидни.6. ЕО: Добива порака IE055 со податоци за грешката во гаранцијата.7. ЕО: Испраќа технички исправна порака IE013 за измена на гаранцијата. Во овој чекор измена се прави само во полињата за гаранција односно рубрика 52.8. ЕО: Добива порака IE004 дека измената е прифатена.
Резултат	Декларацијата е во статус „Прифатено“, појдовната испостава ги гледа новите податоци за гаранцијата.

1.8. Сценарио 8 – Поднесување на барање за поништување, донесување на одлука за поништување

Опис	Испраќање на декларација во редовна постапка, успешно добивање на МРН број, поднесување на барање за поништување на декларацијата, донесување на одлука за поништување на декларацијата.
Предуслови	Креирано тество корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат и тества гаранција со соодветен пин код.
Чекори кои треба да се извршат	<ol style="list-style-type: none">1. ЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално потпишана со тествиот дигитален сертификат.2. ЕО: Добива порака IE928.3. НКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Поднесена“ и рачно ја прифаќа.4. ЕО: Добива порака IE028 со соодветен МРН број.



	<ol style="list-style-type: none">5. ЕО: Испраќа технички исправна порака IE014, што е барање за поништување на декларацијата.6. НКТС: Го одобрува или не го одобрува барањето за поништување на декларацијата.7. ЕО: Добива порака IE009 со одлуката за поништување на декларацијата. Дали одлуката е позитивна или негативна се гледа во тагот „Cancellation decision“ на пораката (Вредност 0 за одбиено барање, 1 за прифатено барање).
Резултат	Декларацијата е во статус „Прифатено“- доколку поништувањето не е одобрено, „Поништено“ –доколку поништувањето е одобрено.

1.9. Сценарио 9 – Поднесување на технички неисправна декларација

Опис	Испраќање на декларација во редовна постапка, пораката технички не е во ред. Не се добива МРН број.
Предуслови	Креирано тествно корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат и тествна гаранција со соодветен пин код.
Чекори кои треба да се извршат	<ol style="list-style-type: none">1. ЕО: Испраќа порака IE015, која е технички неисправна, дигитално потпишана со тествниот дигитален сертификат. Грешката е бидејќи нема пополнето некое од задолжителните полиња. На пример Бруто маса.2. ЕО: Добива порака IE016 каде се наведува причината за одбивање на пораката.
Резултат	Декларацијата нема МРН број и не влегува во НКТС системот, односно појдовната испостава воопшто не ја гледа оваа декларација.

2. Редовна постапка на одредиште

2.1. Сценарио 1 – ослободување на стоката во редовна постапка на одредиште

Опис	Испраќање на известување за пристигнување како редовна постапка, завршување на транзитната постапка.
Предуслови	Креирано тествно корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат.
Чекори кои треба да се извршат	<ol style="list-style-type: none">9. ЕО: Испраќа порака IE007, која е технички исправна, каде наведува дека ќе користи редовна постапка. (Разликата е во таговите Simplified procedure flag – се внесува 0 и Arrival authorized location of goods – треба да е празно)10. НКТС: Ги извршува формалностите на одредишна испостава.11. ЕО: Добива порака IE025, информација дека транзитот е раздолжен.
Резултат	Декларацијата е во статус „Транзитот е раздолжен“, ова е последен статус на декларацијата, гаранцијата е раздолжена.



2.2. Сценарио 2 – одбивање на известувањето за пристигнување

Опис	Испраќање на известување за пристигнување како редовна постапка за движење кое е во несоодветен статус, одбивање на известувањето за пристигнување.
Предуслови	Креирано тествно корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат.
Чекори кои треба да се извршат	<p>12. ЕО: Испраќа порака IE007, која е технички исправна, каде наведува дека ќе користи редовна постапка. (Разликата е во таговите Simplified procedure flag – се внесува 0 и Arrival authorized location of goods – треба да е празно). За движење се зема некое движење кое е веќе завршено или воопшто не е пуштено во транзитна постапка.</p> <p>13. НКТС: Прави обид за диверзија на движењето но подобивање на одговор дека истото не е во соодветен статус го одбива известувањето за пристигнување.</p> <p>14. ЕО: Добива порака IE021, дека известувањето за пристигнување е одбиено.</p>
Резултат	Декларацијата е во статусот во кој е предходно била кај Царинската управа а кај економското оператор е во статус „Извесувањето за пристигнување е одбиено“.

2.3. Сценарио 3 – поднесување на технички несиправно известување за пристигнување

Опис	Испраќање на известување за пристигнување кое технички не е во ред.
Предуслови	Креирано тествно корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат.
Чекори кои треба да се извршат	<p>15. ЕО: Испраќа порака IE007, која е технички е неисправна исправна. Грешката е бидејќи вали некој од задолжителните тагови на пораката на пример Arrival notification date.</p> <p>16. ЕО: Добива порка IE008 каде се наведува причината за одбивање на пораката.</p>
Резултат	Декларацијата е во статусот во кој е предходно била кај Царинската управа односно известувањето за пристигање воопшто не се регистрира во системот.

3. Поедноставена постапка на поаѓање – овластен испраќач

3.1. Сценарио 1 – пуштање на декларација во транзитна постапка во поедноставена постапка, ослободување на одредиште

Опис	Испраќање на декларација во поедноставена постапка, успешно добивање на МРН број, истек на тајмерот за пуштање во транзитна постапка, пуштање во транзитна постапка, обработка на одредиште и завршување на постапката.
-------------	---



Предуслови	Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат, тестна гаранција со соодветен пин код и тестна одобрена локација како овластен испраќач.
Чекори кои треба да се извршат	<ol style="list-style-type: none">1. ЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално потпишана со тестниот дигитален сертификат.2. ЕО: Добива порака IE928 и порака IE028 со соодветен MRN број.3. НКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Прифатена“ и почнува тајмер за автоматско ослободување на стоката.4. ЕО: По истек на тајмерот добива порака IE029 дека движењето е ослободено.5. НКТС: На одредишната испостава се извршуваат сите формалности и се раздолжува движењето.6. ЕО: Добива порака IE045 за успешно раздолжување на движењето на одредиште (Со ова се ослободува и задолжениот износ на гаранцијата).
Резултат	Декларацијата е во статус „Танзитот е раздолжен“, истиот или сличен статус го има и економскиот оператор. Ова е последен статус на декларацијата.

3.2. Сценарио 2 - пуштање на декларација во транзитна постапка во поедноставена постапка, со вршење на контрола од страна на појдовната испостава, добивање на задоволителни резултати од контрола, ослободување на движењето на одредиште

Опис	Испраќање на декларација во поедноставена постапка, успешно добивање на MRN број, почеток на тајмер за автоматско ослободување, одлука за контрола од страна на појдовната испостава со стопирање на тајмерот, добивање на позитивни резултати, пуштање во транзитна постапка, обработка на одредиште и завршување на постапката.
Предуслови	Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат, тестна гаранција со соодветен пин код и тестна одобрена локација како овластен испраќач.
Чекори кои треба да се извршат	<ol style="list-style-type: none">1. ЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално потпишана со тестниот дигитален сертификат.2. ЕО: Добива порака IE928 и порака IE028 со соодветен MRN број.3. НКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Прифатена“ и почнува тајмер за автоматско ослободување на стоката. Извршува одлука за контрола и одлучува дека ќе врши контрола над стоката, со што го стопира тајмерот за автоматско ослободување, статусот на декларацијата е „Постапка за контрола“.4. ЕО: Добива порака IE060 дека ќе се врши контрола на стоката од страна на царина.5. НКТС: По извршената контрола, со позитивни резултати, го ослободува движењето во транзитна постапка.



	<ol style="list-style-type: none">6. ЕО: Добива порака IE029 дека движењето е ослободено.7. НКТС: На одредишната испостава се извршуваат сите формалности и се раздолжува движењето.8. ЕО: Добива порака IE045 за успешно раздолжување на движењето на одредиште (Со ова се ослободува и задолжениот износ на гаранцијата).
Резултат	Декларацијата е во статус „Танзитот е раздолжен“, истиот или сличен статус го има и економскиот оператор. Ова е последен статус на декларацијата.

3.3. Сценарио 3 - Добивање на незадоволителни резултати од контрола, неослободување на стоката во транзитна постапка

Опис	Испраќање на декларација во поедноставена постапка, успешно добивање на МРН број, почеток на тајмер за автоматско ослободување, одлука за контрола од страна на појдовната испостава со стопирање на тајмерот, добивање на негативни резултати и неослободување на декларацијата во транзитна постапка.
Предуслови	Креирано тествно корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат, тествна гаранција со соодветен пин код и тествна одобрена локација како овластен испраќач.
Чекори кои треба да се извршат	<ol style="list-style-type: none">1. ЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално потпишана со тествниот дигитален сертификат.2. ЕО: Добива порака IE928 и порака IE028 со соодветен MRN број.3. НКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Прифатена“ и почнува тајмер за автоматско ослободување на стоката. Извршува одлука за контрола и одлучува дека ќе врши контрола над стоката, со што го стопира тајмерот за автоматско ослободување, статусот на декларацијата е „Постапка за контрола“.4. ЕО: Добива порака IE060 дека ќе се врши контрола на стоката од страна на царина.5. НКТС: По извршената контрола, со негативни резултати, не го ослободува движењето во транзитна постапка.6. ЕО: Добива порака IE051 дека движењето не е ослободено од страна на појдовната испостава.
Резултат	Декларацијата е во статус „Не е ослободено за транзит“, истиот или сличен статус го има и економскиот оператор.

3.4. Сценарио 4 – Поднесување на измена на декларација во поедноставена постапка, прифаќање на измената

Опис	Испраќање на декларација во поедноставена постапка, успешно добивање на МРН број, поднесување на измена на декларација, прифаќање на измената на декларацијата.
Предуслови	Креирано тествно корисничко име на застапник со негов дигитален



	сертификат, тестна гаранција со соодветен пин код и тестна одобрена локација како овластен испраќач.
Чекори кои треба да се извршат	<ol style="list-style-type: none">1. ЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално потпишана со тестниот дигитален сертификат.2. ЕО: Добива порака IE928 и порака IE028 со соодветен MRN број.3. НКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Прифатена“ и почнува тајмер за автоматско ослободување на стоката.4. ЕО: Испраќа технички исправна порака IE013 за измена на декларација. Измената се прави во едно од дозволените полиња за промена, на пример: Рубрика 18, промена на регистарски број на камион.5. ЕО: Добива порака IE004 дека измената е прифатена.6. НКТС: Се ресетира тајмерот за автоматско ослободување на стоката
Резултат	Декларацијата е во статус „Прифатено“, појдовната испостава ја гледа новата вредност во Рубрика 18.
Напомена	Доколку економскиот оператор поднесе порака IE013 која е технички правилна, но извршил промена на поле на кое не е дозволено да се врши промена тогаш тој ќе добие порака IE004 за прифаќање, но промените нема да бидат видливи кај појдовната испостава.

3.5. Сценарио 5 – Поднесување на измена на декларација во поедноставена постапка, одбивање на измената

Опис	Испраќање на декларација во поедноставена постапка, успешно добивање на MRN број, поднесување на измена на декларација, одбивање на измената на декларацијата.
Предуслови	Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат, тестна гаранција со соодветен пин код и тестна одобрена локација како овластен испраќач.
Чекори кои треба да се извршат	<ol style="list-style-type: none">1. ЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално потпишана со тестниот дигитален сертификат.2. ЕО: Добива порака IE928 и порака IE028 со соодветен MRN број.3. НКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Прифатена“ и почнува тајмер за автоматско ослободување на стоката.4. ЕО: Испраќа технички неисправна порака IE013 за измена на декларација.5. ЕО: Добива порака IE005 дека измената не е прифатена.6. НКТС: Тајмерот за автоматско ослободување продолжува да тече.
Резултат	Декларацијата е во статус „Прифатено“, појдовната испостава не ја гледа новата вредност.

3.6. Сценарио 6 – Поднесување на декларација, невалидна гаранција, поднесување на измена на гаранција



Опис	Испраќање на декларација во поедноставена постапка, успешно добивање на МРН број, невалидна гаранција, поднесување на измена на податоците за гаранцијата.
Предуплви	Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат, тестна гаранција со соодветен пин код и тестна одобрена локација како овластен испраќач.
Чекори кои треба да се извршат	<ol style="list-style-type: none">1. ЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна, но со неправилни податоци за гаранција и дигитално потпишана со тестниот дигитален сертификат.2. ЕО: Добива порака IE928 и порака IE028 со соодветен MRN број.3. ЕО: Добива порака IE055 со податоци за грешката во гаранцијата.4. ЕО: Испраќа технички исправна порака IE013 за измена на гаранцијата. Во овој чекор измена се прави само во полињата за гаранција односно рубрика 52.5. ЕО: Добива порака IE004 дека измената е прифатена.6. НКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Прифатена“ и почнува тајмер за автоматско ослободување на стоката.
Резултат	Декларацијата е во статус „Прифатено“, појдовната испостава ги гледа новите податоци за гаранцијата.

3.7. Сценарио 7 – Поднесување на барање за поништување во поедноставена постапка, донесување на одлука за поништување

Опис	Испраќање на декларација во поедноставена постапка, успешно добивање на МРН број, поднесување на барање за поништување на декларацијата, донесување на одлука за поништување на декларацијата.
Предуслови	Креирано тестно корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат, тестна гаранција со соодветен пин код и тестна одобрена локација како овластен испраќач.
Чекори кои треба да се извршат	<ol style="list-style-type: none">1. ЕО: Испраќа порака IE015, која е технички исправна и дигитално потпишана со тестниот дигитален сертификат.2. ЕО: Добива порака IE928 и порака IE028 со соодветен MRN број.3. НКТС: Ја гледа декларацијата во статус „Прифатена“ и почнува тајмер за автоматско ослободување на стоката.4. ЕО: Испраќа технички исправна порака IE014, што е барање за поништување на декларацијата.5. НКТС: Го одобрува или не го одобрува барањето за поништување на декларацијата.6. ЕО: Добива порака IE009 со одлуката за поништување на декларацијата. Дали одлуката е позитивна или негативна се гледа во тагот „Cancellation decision“ на пораката (Вредност 0 за одбиено барање, 1 за прифатено барање).
Резултат	Декларацијата е во статус „Прифатено“- доколку поништувањето не е



	одобрено, „Поништено“ – доколку поништувањето е одобрено.
Напомена	Доколку поништувањето е одбиено тајмерот за автоматско ослободување продолжува.

4. Поедноставена постапка на одредиште – овластен примач

4.1. Сценарио 1 – ослободување на стоката во поедноставена постапка на одредиште

Опис	Испраќање на известување за пристигнување како поедноставена постапка, добивање на дозвола за истовар, забелешки од истоварот, завршување на транзитната постапка.
Предуслови	Креирано тествно корисничко име на застапник со негов дигитален сертификат и тествна одобрена локација како овластен приемач.
Чекори кои треба да се извршат	<p>17. ЕО: Испраќа порака IE007, која е технички исправна, каде наведува дека ќе користи поедноставена постапка. (Разликата е во таговите Simplified procedure flag – се внесува 1 и Arrival authorized location of goods)</p> <p>18. НКТС: Започнува тајмер за дозвола на истовар.</p> <p>19. ЕО: Добива порака IE043, по истек на тајмерот за дозвола за истовар.</p> <p>20. ЕО: Испраќа порака IE044 (позитивна или негативна, разликата е во таговите Conform 0-позитивна, 1-негативна)</p> <p>21. НКТС: Ги прима забелешките и врз нивна основа испраќа резултати од контрола на појдовната испостава, доколку има неправилности ги разрешува и го раздолжува движењето.</p> <p>22. ЕО: Добива порака IE025, информација дека транзитот е раздолжен.</p>
Резултат	Декларацијата е во статус „Транзитот е раздолжен“, ова е последен статус на декларацијата, гаранцијата е раздолжена.

НАПОМЕНА: За да се добие позитивно мислење за овластен приемач покрај Сценарио 1 мора да бидат успешни и сценаријата од редовна постапка на одредиште.

III. Критериуми

5. Економскиот оператор да добие позитивно мислење за користење на апликација доколку успешно и целосно да ги помине сите сценарија кои се предвидени во точка 4.



6. Економскиот оператор може да добие и делумно позитивно мислење за користење на апликација доколку успешно и целосно ги помине сите сценарија од една подкатегија предвидени во точка 4.

Според тоа кои од условите ги исполнува, еден апликација може да добие позитивно мислење во една или повеќе од подкатегиите претставени подолу:

- работа како овластен испраќач – доколку успешно се поминати сите сценарија во
- работа како овластен примач - доколку успешно се поминати сите сценарија во
- работа во појдовна испостава во редовна постапка - доколку успешно се поминати сите сценарија во
- работа во одредишна испостава во редовна постапка - доколку успешно се поминати сите сценарија во

7. Негативно мислење се добива доколку ниту една подкатегија од сценаријата кои се предвидени во точка 4 не е целосно и успешно помината, односно има барем едно сценаријо од секоја подкатегија кое не е успешно поминато.